



Б Интегрирана Дозвола

**Доо С ПЕТРОЛ експорт-
инпорт - Гостивар**

**Ул.ЈНА 66
1230 Гостивар**

Број на дозвола

{Бр.13-1779/7}

Содржина

Дозвола за усогласување со оперативен план	1
Содржина	2
Вовед.....	iii
Дозвола.....	1
1 Инсталација за која се издава дозволата	2
2 Работа на инсталацијата.....	4
2.1 Техники на управување и контрола	4
2.2 Суровини (вклучувајќи и вода).....	6
2.3 Ракување и складирање на отпадот	7
2.4 Преработка и одлагање на отпад	8
2.5 Спречување и контрола на хаварии	9
2.6 Мониторинг	9
2.7 Престанок со работа	11
2.8 Инсталации со повеќе оператори	11
3 Документација	13
4 Редовни извештаи	15
5 Известувања.....	16
6 Емисии.....	17
6.1 Емисии во воздух.....	17
6.2 Емисии во почва	21
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)	22
6.4 Емисии во канализација	22
6.5 Емисии на топлина	23
6.6 Емисии на бучава и вибрации	24
7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води	25
8 Оперативен план.....	26
9 Договор за промени во пишана форма	28
Додаток 1.....	29
Додаток 2.....	30

Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник 53/05) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за

“Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови”, до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Каменоломот „С Петрол“ се наоѓа во атарот на селото Речане надвор од урбанизирано подрачје близу со Гостивар. Локацијата на каменоломот е на м.в. „Краста“ атар на с.Речане – Гостивар, на левата страна на магистралниот пат Гостивар-Кичево. Површината на експлоатационото поле на лежиштето “Јефуга Инженеринг” изнесува 0,65 km² .

Наоѓалиштето на камен е во фаза на експлоатација и со концесија за користење иу експлоатација на мермеризиран варовник на лежиштето „Краста“ и преработка на камена маса во готови фракции на инертен материјал и тоа

- 0-70 мм
- 0-4 мм
- 4-8 мм
- 8-16 мм
- 16-32 мм.

Материјалот се транспортира со камиони до приемниот бункер и во натамошна преработка се применуваат транспортни ленти, транспортери, а складирањето на готовите фракции е на плац за готови производи во дворното место, каде се складираат готови и полуготови производи.

Во „С Петрол“ работата се одвива во една смена со вкупно 12 вработени поделени во стручни служби и производниот процес.

Објектот се состои од една технолошка линија за дробење, мелење и класирање на сив варовник, плац за складирање на готовите производи, објекти за складирање на помошни материјали, компресорска станица, паркинг за механизација и возниот парк и простории за вработените.

Во состав на инсталацијата се наоѓа механичарска работилница, како и магацински простор за резервни делови за одржување на опремата.

Дворното место се користи за складирање на суровини и полупроизводи на отворено, на места за таа намена.

Технолошка и санитарна вода на локацијата се користи од резервоар за вода од 16 тона која се дополнува со сопствена цистерна од река Вардар.

Просторот е поделен на неколку целини:

- Површински коп за експлоатација на мермеризирани варовници,
- Челусна дробилка (примарно дробење),
- Гредоредна дробилка-чекичар (секундарно дробење),
- Склад за готови производи и полупроизводи,
- Помошни објекти и управна зграда.

Проектниот капацитет на преработка на минерални сировини е околу 80 м³/час.Годишниот капацитет изнесува 200.000 тони со работа во една смена 2 400 работни денови во текот на годината.

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација

Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Нема други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација

Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
------------	-----------------	------------------

Нема дополнителни дозволи/овластувања и согласности поврзани со оваа инсталација.

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на локалната самоуправа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата. За било какова комуникација контактирајте го Надлежниот орган на адреса ул.Булевар Браќа Гиноски“ бр.61 – Гостивар, Р.Македонија.

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во општинските регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со законот за животна средина.

Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управител со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање Бр.	Добиено	
Барање Бр.11-2882/1	05.11.2007	Барањето е нецелосно
Враќање на доработка за дооработка бр.11- 2882/2	20.07.2012	
Објава во печатен медиум и веб страница бр.13-1779/1	12.06.2012	Дополнение на барањето
Потврда од платен надоместок	23.06.2012	
Објава во печатен медиум и веб страница бр.13-1779/2	12.06.2012	
Покана бр.13-1779/3	28.08.2012	
Записник бр.13-1779/4	30.08.2012	Одлучено позитивно
Решение за годишен надоместок бр.13-1779/5	03.09.2012	
Решение за дозвола за усогласување со оперативен план бр.13-1779/6	05.09.2012	
Дозвола бр.13-1779/7	05.09.2012	

Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола

Број на дозвола

{Бр.13-1779/7}

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Службен весник Бр 53/05), го овластува

{ Доо С ПЕТРОЛ експорт импорт } ("Оператор"),

со регистрирано седиште на

Адреса : ул.ЈНА бб

Поштенски број Град : 1230 Гостивар

Држава : Р.Македонија

Број на регистрација на компанијата {ЕМБС :4533364.}

да раководи со Инсталацијата

Цело име на инсталацијата : Друштво за трговија,транспорт и туризам С ПЕТРОЛ Сатки и др експорт-импорт ДОО - Гостивар

Адреса :ул. ЈНА бб

Општина Гостивар

Поштенски број Град : 1230 Гостивар

во рамките на дозволата и условите во неа.

Потпис

Проф.Др. Руфи Османи

Овластен да потпише во име на Надлежниот орган за животна средина

Датум

05.09.2012 год.

Општина Гостивар Дозвала бр.13-1779/7

Датум на издавање на Дозволата 05.09.2012

Услови

1 Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Табела 1.1.1		
Активност од Анекс 2 од УРЕДБА за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
Прилог 2. Точка 3.6 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини.	Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини.	200,000 т/ден

- 1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во границите на локацијата на инсталацијата, прикажана во планот Табела 1.1.2).

Табела 1.1.2		
Документ	Место во документацијата	
Мапа на локацијата С Петрол	Y	X
	7.487.620.00	4 622 400,00
	7.487.200.00	4 622 720,00
	7.486.860.00	4 622 480,00
	7.487.070.00	4 622 650,00
	7.487.075.00	4 622 900,00
	7.487.175.00	4 623 010,00
	7.487.325.00	4 623 050,00
	7.487.425,00	4 623 100,00
7.487.500,00	4 623 375,00	
7.487.575,00	4 623 430,00	

- 1.1.3 Инсталацијата на која се издава оваа дозвола ќе ги исполни сите услови наведени во дозволата, согласно пропишаните рокови од страна на Надлежниот орган
- 1.1.4 Инсталацијата ќе работи, ќе контролира и ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа дозвола. Сите планови и програми кои треба да се извршат според условите на оваа дозвола стануваат дел од дозволата.
- 1.1.5 Операторот е должен да ги почитува и исполнува условите регуларни во оваа дозвола, а Надлежниот орган по период од 7 (седум) години од издавањето на Дозволата ќе ги провери условите дадени во истата.
- 1.1.6 Согласно член 140 од Законот за животна средина, доколку Операторот не се придржува до утврдените мерки, рокови и услови согласно оперативниот план, определени се посебни пенали во Додаток 3 од оваа Дозвола.
- 1.1.7 Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во барањето без согласност и писмено одобрение на надлежен орган.

2 **Работа на инсталацијата**

2.1 **Техники на управување и контрола**

- 2.1.1 Инсталацијата за која се издава Дозволата. Согласно условите во Дозволата ќе биде контролирана и управувана како што е опишано во барањето за добивање на Дозвола за усогласување со оперативен план или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.
- 2.1.2 Во инсталацијата за која се издава Дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен.
- 2.1.3 Операторот ќе назначи лице одговорно за прашањата од животната средина кое ќе биде соодветно обучено и ќе врши обука на останатиот персонал.
- 2.1.4 Копија од оваа Дозвола, како и оние делови од барањето кои се вклучени во Дозволата ќе бидат достапни за секој вработен кој ја извршува работата поврзана со условите во дозволата.
- 2.1.5 Операторот е должен за спроведување на програма за подобрување, мониторинг на системите за намалување на емисиите, тековна проценка еколошките перформанси на инсталацијата, спроведување на мерки за подобрување на процесот, програма за подигање на јавната свест и обука на вработените за да се обезбеди дека јавноста во секој момент може да добие информации за животната средина од операторот, да развивање на процедури за комуникација со Надлежниот орган. Операторот е должен да ги чува записите од обуките.

- 2.1.6 Операторот ќе подготви распоред на целите и задачите за животната средина. Распоредот како минимум ќе обезбеди преглед на сите операции и процеси, вклучувајќи и проценка на практичните опции за ефикасност на енергијата и другите ресурси, употреба на почиста технологија, почисти производство и превенција, потоа спречување, редуција и минимизирање на емисиите, како и вклучување на цели за намалување на отпадот. Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата инсталацијата и соодветната придружна опрема, која ќе има ефект врз состојбата со животна средина, врз основа на инструкциите кои се издадени од страна на производителите/добавувачите или инсталаторите на опремата. Соодветните записи и дијагностички тестирања за опремата треба да се чуваат за да послужат како поддршка на програмата за одржување.
- 2.1.7 Операторот ќе воспостави и одржува програма за да се обезбеди дека постои соодветна контрола на процесот во разни модули на работењето. Програмата ќе ги идентификува параметрите за контрола на функционирањето на процесот, како и методи за идентификација за мерење и контролирање на овие параметри. Секое отстапување од нормалните услови во кои што се одвива процесот ќе се документира и анализира за да се идентификува соодветна корективна активност.
- 2.1.8 Операторот навремено со допис ќе го известува Надлежниот орган при промена на лицето одговорно за прашањата за животна средина ако тоа евентуално се случи.

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1 : Суровини(вклучвајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Доломит,калцит,сив варовник	<i>Барање бр.11-2882/1 Поглавје IV</i>	05.11.2007
Стопански експлозив	<i>Барање бр.11-2882/1 Поглавје IV</i>	05.11.2007
Дизел гориво	<i>Барање бр.11-2882/1 Поглавје IV</i>	05.11.2007
Моторно масло	<i>Барање бр.11-2882/1 Поглавје IV</i>	05.11.2007
Вода - санитарна	<i>Барање бр.11-2882/1 Поглавје IV</i>	05.11.2007
Електрична енергија	<i>Барање бр.11-2882/1 Поглавје IV</i>	05.11.2007
Каиши ,древа за хидраулика,метални резервни делови,гуми	<i>Барање бр.11-2882/1 Поглавје IV</i>	05.11.2007

2.2.2 Операторот ќе обезбеди безбедно место за чување на суровините во кои се запазени условите за складирање дадени од производителите и ќе се грижи за безбедноста на складиштата.

- Моторните и хидрауличните масла ќе се складираат во посебни буриња во стопанскиот двор.
- Операторот нема да складира суровини надвор од стопанскиот двор.

2.2.3 Транспортниот систем треба да биде контролиран и инспектиран регуларно, со што не би имало растурање/дисперзија на материјалот.Операторот треба да ги евидентира сите недоследности и записите да ги чува.

2.2.4 Писмен запис од тестовите за исправност и било какво одржување или поправки кои произлегуваат од нив ќе се извршат од страна на инсталацијата , која е носител на Дозволата.

2.3 Ракување и складирање на отпадот

2.3.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.3.1 : Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Јеловина	Барање бр.11-2882 /1, Поглавје V	05.11.2007
Отпадно железо	Барање бр. 11-2882 /1 Поглавје V	05.11.2007
Комунален отпад	Барање бр. 11-2882 /1 Поглавје V	05.11.2007
Отпадно масло	Барање бр. 11-2882 /1 Поглавје V	05.11.2007
Гуми и каиши	Барање бр. 11-2882 /1 Поглавје V	

Табела 2.3.2 : Отпад складиран на самата локација			
Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
Комунален отпад	Во склоп на инсталацијата, стопански двор	Соодветен сад за таа намена	Договор со ЈКП за редовно собирање на ваков вид на отпад
Отпадно железо	Двортното место во склоп на инсталацијата	Контејнери	Договор со Овластена фирма
Отпадно масло	Буриња	Ре-употреба	Внатрешно контролирана област
Јеловина-земја	Одложување	Ре-употреба	Хортикултурно уредување на површината

2.3.2 Отпадот во границите на локацијата ќе биде времено складиран, многу 1 година од денот на неговото создавање.

- 2.3.3 За собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот отпад, операторот да поседува Договор со овластено предпријатие за управување со отпад како давател на услуга, во рок од 60 дена од издавањето на оваа Дозвола (Во случај да нема предходо склучени договори).
- 2.3.4 Се задолжува Операторот на инсталацијата да изготви Програма за управување со отпад и истата да ја достави до Надлежен орган на Општина Гостивар најдоцна во месец Септември во тековната година.
- 2.3.5 За предавање на било кој вид на отпад (метален отпад) на овластени купувачи, операторот е должен да поседува соодветен документ (склучен договор, документ за плаќање или друг документ со кој се докажува предавањето или откупувањето на отпадот).
- 2.3.6 За собирање и предавање на моторно и хидрауличко масло да склучи договор со овластена фирма во рок од 1(една) година од денот на добивање на Дозволата.

2.4 Преработка и одлагање на отпад

- 2.4.1 Во границите на инсталацијата нема да се вршат операции за преработка и одлагање на отпадот.
- 2.4.2 За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад ќе се води целокупна евиденција која ќе биде достапна за инспекцијата од страна на овластени лица на надлежен орган во секое време. Оваа евиденција треба да содржи минимум од следните детали:
- Имиња на превземачот и транспортерите на отпад
 - Имиња на лицата кои се одговорни за крајно одлагање на отпадот
 - Крајна дестинација на отпадот
 - Писмена потврда од приемот и одлагање/рециклирање на отпадот за било какви опасни материи кои се пратени надвор од локацијата
 - Количина на отпадните материи.

Табела 2.4.1 : Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Во инсталацијата нема да се вршат операции на преработка на отпад		

2.5 Спречување и контрола на хаварии

2.5.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од хаварии, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.5.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Предлед на мерки кои се планирани или треба да се преземат во редовни услови и во случај на хаварија	<i>Барање бр.11-2882/1, Поглавје XIII</i>	05.11.2007

2.6 Мониторинг

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува, мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1 : Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Идентификување на аспекти на мониторинг	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007

Причина на мониторинг	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Одговорност на мониторинг	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Принцип на практичен мониторинг	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Аспекти на мониторинг при поставување на граници	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Период на мониторинг	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Оценка на усогласување	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Известување	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Програма на мониторинг	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Точки и параметри на мониторинг	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Фреквенција на мониторинг	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Методи земање на примероци и анализи	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Предлог на мониторинг на емисии	<i>Брање бр.11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
План на мерни места за мониторинг и земање на примероци	<i>Брање бр.11-1309/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Мапа на локација со означени точки на мониторинг	<i>Брање бр.11-1309/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Табела 2.6.1 : Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Воздух (Мерење на следните параметри: фугитивна емисија и респирабилна прашина Мерно место F1,F2,F3,MM1,MM2 иMM3 согласно ознаките во ПРИЛОГ VI.5.3 на локација со означени точки на мониторинг	<i>Брање бр. 11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Вибрации Мерно место V1 согласно ознаките во ПРИЛОГ VI.5.3 на локација со означени точки на мониторинг	<i>Брање бр. 11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007
Бучава Мерно место N1,N2,N3, согласно ознаките во ПРИЛОГ VI.5.3 на локација со означени точки на мониторинг	<i>Брање бр. 11-2882/1 Поглавје XI</i>	05.11.2007

2.6.1

Операторот ќе обезбеди:

- а** безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и

б безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

2.6.2 Земањето примероци и анализите ќе се изведува според ИСО стандардите.

2.6.3 Се задолжува Доо С ПЕТРОЛ – Гостивар редовно да доставува извештај од извршените мерења од мониторингот. Извештаите треба по службен пат редовно да се доставуваат до Општина Гостивар Сектор за урбанизам и животна средина, сообраќај и комунални дејности.

2.6.4 Фреквенцијата, методите и обемот на мониторинг, начинот на земање примероци и анализа ќе се извршуваат како што е наведено во оваа дозвола или можат да се изменат во согласност со надлежниот орган, кој ќе ја следи проценката на доставените резултати.

2.7 Престанок со работа

2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

2.7.2 Операторот ќе обезбеди јасна и детална проценка на ризикот од еколошка одговорност што ќе опфати одговорностите/обврските од минатите и сегашните активности. Оваа проценка ќе ги вклучи обврските/одговорностите и трошоците за исполнување на планот за управување со ризикот по затворање на инсталацијата.

Табела 2.11.1 : Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и гриша по престанок на активностите	<i>Барање за добивање надозвола за усогласување со оперативен план бр.11-2882/1, Поглавје XIV</i>	05.11.2007

2.8 Инсталации со повеќе оператори

2.8.1 Со инсталацијата за која се издава управува само еден оператор

2.8.2 Оваа Дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од оваа Дозвола

Документација

3.1.1 Документацијата ќе содржи податоци за:-

- а** секоја неисправност, дефект или престанок на работата на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите за животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
- б** целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 Документацијата од 3.1.2 ќе биде достапна за инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време.

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:-

- а** да бидат читливи;
- б** да бидат направени што е можно побрзо;
- ц** да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата.

3.1.6 Копија од било кој специфичен или друг документ ќе му биде доставен на надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.7 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува најмалку пет години вклучувајќи го и престанокот со работа на инсталацијата) за:

- а** Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
- б** најдобра проценка на количината создаден отпад;
- ц** трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
- д** најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

- 3.1.8 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзино влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.
- 3.1.9 Операторот ќе води запис за секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да се управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне негово повторно слукување. Операторот треба што е можно побрзо по известувањето за инцидентот да му поднесе евиденција за инцидентот на надлежниот орган.

Редовни извештаи

4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина – Општина Гостивар.

4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2 :

- а** во однос на наведени емисиони точки;
- б** за периодите за кои се однесуваат извештаите наведени во Табела Д2 од Додаток 2 и за обликот и содржината на формуларите, операторот и надлежниот орган од Општина Гостивар ќе се договорат за време на преговорите;
- ц** давање на податоци за вакви резултати и проценки како што може да биде барано од страна на формуларите наведени во тие Табели; и
- д** испраќање на извештаи, до Надлежниот орган:

-за годишните извештаи наведени во табела Д2 од Додаток 2 – до 28 февруари во тековната година за извештаи од предходната година .

5 Известувања

5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган без одложување:-

- а** кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- б** кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
- ц** кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
- д** било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве

- а** перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
- б** престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- ц** повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

- i** било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
- ii** промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
- iii** за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

ЕМИСИИ

6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух (Фугитивни емисии) од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела. (Според мапата на диспозиција на стопанскиот двор, Прилог XI од барањето за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план.)

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот		
Референтна точка	Опис	Локација на точката на емисија
V1, MM1	Управна зграда	X 4 622 702 Y 7 487 176
F1, N1	Примарна дробилица (челусна дробилица)	X 4 622 805 Y 7 487 104
F2, N2	Секундарна дробилица (ударна дробилица)	X 4 622 702 Y 7 487 161
F3, N3, MM2	Плато за готови производи	X 4 622 767 Y 7 487 073
MM3	Магистрален пат Гостивар-Кичево	X 4 622 799 Y 7 487 073

6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(ите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.1.3 Временските периоди од 6.1.2 соодветствуваат на оние од прифатениот оперативен план во поглавјето 8 од оваа дозвола.

6.1.4 Пропишување на граничните вредности за вкупната прашина во амбиенталниот воздух во рамките на инсталацијата ќе биде според Правилникот за гранични за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитуваат стационарните извори на воздухот (Сл.весник на РМ бр.141/10).

6.1.5 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2, на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела.

Табела 6.1.2 : Граници на емисиите во воздухот			
Параметри	Ознака на точка на емисија		Фреквенција на мониторинг
Емисија на прашина од операции на дробење на камен(примарно сеење)	Параметар		Два пати во текот на годината
	Прашина (mg/m ³)	Прашина МКД (mg/m ³)	
	0,0125	50	
Сеење на гранули	Параметар		Два пати во текот на годината
	Прашина (mg/m ³)	Прашина МКД (mg/m ³)	
	0,15	50	
Дробење на гранули	Параметар		Два пати во текот на годината
	Прашина (mg/m ³)	Прашина МКД (mg/m ³)	
	0,0195	50	
Испуст од транспортна лента	Параметар		Два пати во текот на годината
	Прашина (mg/m ³)	Прашина МКД (mg/m ³)	
	0,0015	50	

Табела 6.6.1 : Граници на интензитет на во воздухот		
Параметри	Ознака на точка на емисија	Фреквенција на мониторинг
MM3 Магистрален пат Гостивар-Кичево	Од денот на добивање на дозволата	Два пати годишно
	dB,mg/m ³	
N2,F2 Секундарна дробилка - ударна	Од денот на добивање на дозволата	Два пати годишно
	dB,mg/m ³	
N3,F3,MM2 Плато на готови производи	Од денот на добивање на дозволата	Два пати годишно
	dB,mg/m ³	
F1,N1 Примарна дробилка- челишна дробилка	Од денот на добивање на дозволата	Два пати годишно
	mg/m ³	
V1,MM1 Управна зграда	Од денот на добивање на дозволата	Два пати годишно

6.1.6 Мерењето е направено при постојан режим на работа во инсталацијата за производство на неметални минерали. Граничните вредности се пропишани согласно Правилникот за максимално дозволени концентрации и количества и за други штетни материи што можат да се испуштат во воздухот од оделни извори на загадување (Сл.Весник на РМ бр.3/90).Согласно упатството кое е донесено од Министерство за животна средина и просторно планирање, врз основа на член 10 од Законот за квалитет на амбиенталниот воздух (Сл.весник на РМ број 67/04) и Уредбата на гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредности, целни вредности и долгорочни цели (Сл.весник на Рм бр. 50/05) и Правилникот за гранични вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот(Сл.весник на Рм бр. 141/2010).

6.1.7 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,

- 6.1.8 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.
- 6.1.9 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да минимизира емисијата.
- 6.1.10 За квалитетот на употребуваните горива, Операторот е должен да поседува сертификат за квалитет во кој ќе бидат содржани физичко-хемиските карактеристики.
- 6.1.11 Ако резултатите од мониторингот покажуваат вредности над МКД, операторот е должен да достави барање до Надлежниот орган за дополнување на програмата за подобрување во која ќе биде прецизирани мерките за сведување на емисиите во рамките на МКД.
- 6.1.12 Согласно пресметките од барањето за оцена на влијанието на емисиите во амбиенталниот воздух и справување со емисиите на прашина при употреба на горивото, Операторот е должен да ги сведе вредностите на емисија според дадените вредности на емисија.

6.2 Емисии во почва

6.2.1 Нема да има емисии во почвата

6.2.2 Операторот ќе извести за секоја непредвидена емисија во почва.

6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.3.1 Емисии во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела.

6.4 Емисии во канализација

6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат сам од изворот(ите) наведени во таа Табела.

Табела 6.4.1 : Точки на емисија во канализација		
Ознака на точката на емисија	Извор	Канализација
Нема емисии во канализација од технолошкиот процес		

6.4.2 Нема да има испуштање на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание на нејзиното одржување.

Интегрирана Дозвола: Закон за животна средина

Инсталација за која се издава дозволата : С ПЕТРОЛ экспорт – импорт, Гостивар

Емисии на топлина

Општина Гостивар Дозвала бр.13-1779/7

Датум на издавање на Дозволата 05.09.2012

6.5 Емисии на бучава и вибрации

Табела 6.1.2 : Граници на интензитет на бучава и ниво на вибрации		
Параметри	Ознака на точка на емисија	Фреквенција на мониторинг
Бучава	Од денот на добивање на дозволата	Четири пати во текот на годината
	$L_d=70db, L_v=70db, L_n=70db$	

6.6.2 Граничните вредности се пропишани согласно правилникот за граничните вредности на ниво на бучава во животната средина .Согласно упатството кое е донесено од Министерство за животна средина и просторно планирање, врз основа на член 9 од Законот за заштита од бучава во животната средина (Сл.весник на РМ број 79/07).

6.6.3 Ако резултатите од мониторингот покажуваат вредности над МКД, операторот е должен да достави барање до надлежниот орган за дополнување на програмата за подобрување во која ќе бидат прецизирани мерките за намалување на интензитетот на бучава.

7 **Пренос до пречистителна станица за
отпадни води**

Оперативен план

8.1.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Табела 9.1.1 : Оперативен план		
Ознака	Мерка	Датум на завршување
9.1	Намалување на емисии на воздух Вредност на реализација	
	Асфалтирање на внатрешната патна мрежа и плато за готови производи заради превенција од разнесување на прашина од транспортните средства надвор од локацијата	реализирана
	Инсталирање на распрскувач за вода на критичните точки заради превенција од прашина од отворен простор	реализирана
	Пошумување и зазеленување на површина на самата локација заради превенција од респирабилна прашина	Континуирано
9.2.	Подобрување на енергетска ефикасност Вредност на реализација 22.000,00 Евра	
	Вградување на кондензаторски батерии	реализирана
	Вградување на електронска регулација на брзина на мотори	реализирана
9.3.	Мониторинг на емисии на респитабилна прашина,бучава и вибрации Вредност на реализација 1.000,00 Евра	
	Воведување на мониторинг на емисии на респитабилна прашина,бучава и вибрации	Крајот на 2012 година
9.4.	Изградба покриен складишен простор за складирање на полупроизводи Вредност на реализација 50.000,00 Евра	
	Изградба на покриен складишен простор за производи (500 м ²) согласно стандардите за овој вид на објекти,каде полупроизводите ќе бидат заштитени од атмосферски влијанија.	На лице место не постои таква активност

9.4.	Унапредување на производство Вредност на реализација 12.000Евра	
	Проект за инсталирање на централен систем за отпашување од технолошка линија за дробење и користење на прашина како производ со економска вредност	2013
	Физибилити студија за проширување на производството со нови производи со поголема комерцијална вредност	2013

Или:

8.1.2 *Операторот ќе го спроведува оперативниот план кој е составен дел на барањето онака како што е писмено договорено со надлежниот орган.*

Договор за промени во пишана форма

9.1.1 Кога својството “или како што е друго договорено на писмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:

- а Операторот ќе ѝ даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и
- б Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.

9.1.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

Додаток 1

Писмена потврда за условот 5.1.1 (известувања), согласно условот 5.1.2

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А

- Име на операторот.
- Број на дозвола.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
 - Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
 - Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
 - Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
 - Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
 - Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
 - Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
-
- Име Пошта.....
 - Потпис Датум
 - Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

Додаток 2

Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.

Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот			
Параметар	Точка на емисија	Период за давање извештаи	Почеток на периодот
Емисии во воздух – фугитивна емисија)	F1,F2,F3, MM1, MM2,MM3	Четири пати во текот на тековната година	По добивање на дозволата
Вибрации	V1	Четири пати во текот на тековната година	По добивање на дозволата
Интензитет на бучава	N1,N2,N3,	Четири пати во текот на тековната година	По добивање на дозволата

Додадок 3

12.1 Пенали како мерка за исполнување на обврските на Дозволата

Со овој Додаток се утврдуваат пенали како мерка за исполнување на обврските до Дозволата за усогласување со оперативен план на операторот на инсталацијата издадена од Градоначалникот на Општина Гостивар и се определува висина на пеналите во случај на неисполнување на обврските од оперативниот план кој е составен дел од Дозволата.

12.2 Определување на пенали

1. Операторот на инсталацијата е должен да ги исполни сите услови, мерки и временски рокови пропишани во Дозволата, како и мерките со временски рокови пропишани во оперативниот план кој е составен дел на Дозволата.
2. Надлежен орган како мерка за реализација на оперативниот план определува пенали во висина од 120 % од висина на трошоците за спроведување на оперативниот план.
3. Операторот ќе ги спроведува договорените мерки наведени во Дозволата за усогласување со оперативниот план и е должен придржувајќи се на временските рамки писмено да го извести Надлежниот орган, во рок од 14 дена по извршување на секоја од пропишаните мерки.
4. Надлежниот орган е должен по завршување на секоја календарска година преку овластен инспектор за животна средина да изврши инспекциски надзор кој ќе утврди дали условите и мерките во дозволата се спроведени од страна на операторот на инсталацијата.
5. Доколку утврди неисполнување на обврските од страна на операторот на инсталацијата согласно оперативниот план, овластениот инспектор за животна средина ќе донесе решение со што ќе го задолжи операторот да постапи согласно оперативниот план.

12.3 Присилна наплата

1. Надлежниот орган по конечност на решението во управна постапка ќе спроведе постапка за извршување на пеналите согласно “ Законот за извршување“ и ќе спроведе присилна наплата во согласност со определената висина на пеналите.
2. Доколку не се исполната и спроведат условите пропишани во Дозволата ќе се изврши присилно извршување од сметката и имотот на операторот на инсталацијата, поради наплата на доспеана, а не наплатена обврска какои трошоците во постапката.

3. По спроведено присилно извршување средствата од 20% довиени по овој основ се приход на Општина Гостивар, а средствата од 100% Надлежниот орган ќе ги користи за набавка на средства кои се потребни за исполнување на мерките по оперативниот план на операторот и за други активности веќе предвидени во Дозволата на операторот на инсталацијата.